

ЛОСТ

Проект за стипендирање на студенти од семејства со ниски месечни приходи

EVN Македонија АД, Скопје распишува конкурс за доделување **10 стипендии** за студенти чиј вкупен приход на семејството (родители/старатели и кандидатот) за 2021 година по сите основи не надминува нето износ од **372.000,00 денари**, односно **брuto износ од 558.000,00 денари**.

Стипендијата е во висина од **8.000,00 денари** месечно и се доделува за 10 (десет) месеци, почнувајќи од **01.10.2022** заклучно со **31.07.2023**, со можност за продолжување или за прекин, во зависност од исполнувањето на обврските пропишани во Договорот за стипендирање.

Кој може да аплицира:

- Студенти кои во академската **2022/2023** година, зимски семестар, се запишале по прв пат во I, II, III и IV година,
- Студентите да се запишани и да студираат на енергетските насоки на **Техничкиот Факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола**, Факултетот за Електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, и Електротехнички факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
- Студентите да се од семејство со ниски месечни приходи, поточно во рамки на семејството да имаат месечни приходи не поголеми од 31.000,00 ден., и
- Студентите да не се корисници на стипендија или кредит од друга институција или компанија;

Потребни документи за аплицирање:

- ☐ Кратка биографија - CV (задолжително да содржи податоци за контакт телефон и е-маил адреса)
- ☐ Потврда за редовен студент запишан во зимски семестар за академската 2022/2023 година
- ☐ Потврда/уверение од факултет за положени испити и постигнат успех во претходните години, освен за студентите кои се запишани во прва година
- ☐ Уверение/потврда од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по сите основи за претходната година за двајцата родители/старатели на кандидатот поединечно и за самиот кандидат
- ☐ Изјава дека не сте корисник на стипендија или кредит од друга институција, организација или компанија
- ☐ Изјава за согласност за обработка и користење на сопствените лични податоци и податоците од неговото потесно семејство за цели на стипендијата

Начин и рок за аплицирање

- Сите потребни документи испратете ги на stipendii@evn.mk со назнака во **subject:** за стипендија,
- Рок за аплицирање од **22.09.2022 до 14.10.2022**
- Некомплетните апликации и апликациите пристиганти по крајниот рок нема да бидат прифатени

Информации за процесот на селекција

- Сите апликации се разгледуваат и оценуваат од страна на Оддел за Човечки ресурси и организација
- Одделот за човечки ресурси и организација закажува интервју со секој апликант кој ги исполнува условите
- Податоците на апликантите се третираат доверливо
- По извршениот избор, апликантите се известуваат по е-маил за резултатите

Обврски на корисникот на стипендијата:

- ☒ Студиската година да ја заврши во рок
- ☒ Да има положено најмалку 70% од испитите од претходната година за продолжување на стипендијата
- ☒ Да извршува пракса во траење од најмалку 30 дена во текот на годината во EVN Македонија АД Скопје, односно во Друштвата во кои EVN Македонија е единствен содружник и основач

Напомена:

Во случај на утврдување на неточни податоци, доставени од страна на апликантот/ стипендистот, ќе дојде до прекин на стипендирањето и враќање на веќе доделените средства.